

ФК ШКЕНДИЈА АД ТЕТОВО

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2024 година и
Извештај на независните ревизори**

СОДРЖИНА

Страна

Извештај на независните ревизори	
Финансиски преглед од страна на раководството	
Извештај за сéопфатна добивка	
Извештај за финансиска состојба	
Извештај за промените во сопственичка главнина	
Извештај за паричните текови	
Белешки кон финансиските извештаи	



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До содружниците и раководството на ФК ШКЕНДИЈА АД Тетово

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (стр. 1 до 28) на ФК ШКЕНДИЈА АД Тетово (во понатамошниот текст “Друштвото”), што се состојат од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2024 година, Извештај за сѓопфатна добивка што тогаш завршува, Извештај за промените во сопственичката главнина, Извештај за паричните текови и Прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки што се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сѓвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ФК ШКЕНДИЈА АД Тетово, на ден 31 декември 2024 година, во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и Правилникот за клупско лиценцирање и финансиска одржливост за учество во клупски натпреварувања во организација на УЕФА.

**Извештај за други правни и регулаторни барања**

Раководството на Друштвото и исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2024 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење на конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2024, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл. весник на РМ бр. 158/10.... 83/18 и Сл. весник на РСМ бр. 122/21).

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2024, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31.12.2024 година.

01.04.2025

Овластен ревизор

Душко Апостоловски



БЕНД Ревизија и консалтинг ДОО Тетово

Управител Ненад Апостоловски

ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД ОД СТРАНА НА РАКОВОДСТВОТО (ИЗВЕШТАЈ НА ДИРЕКТОРИТЕ)

Во текот на 2024 година ФК ШКЕНДИЈА АД Тетово работеше во согласност со утврдените стратешки и годишни цели на Друштвото, како и утврдената деловна политика.

ФК ШКЕНДИЈА АД Тетово во изминатиот период својата активност ја остваруваше со извршување на основната дејност, нејзино зајакнување, унапредување и проширување заради постигнување на подобри економски ефекти во своето работење.

Друштвото во периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 год вкупните свои активности ги насочи кон остварување на основната цел на работење согласно со потребите за одржување на ликвидност со поддршка на главниот спонзор и имател на акциите и исполнување на условите за натпреварување во соодветна фудбалска лига.

Заради ваквата состојба Друштвото остваруваше приходи од спонзори, од УЕФА и од влезници заради остварување на главните цели кои се состојат од одржување на ликвидноста и ефективно натпреварување во првата фудбалска лига на Република Северна Македонија.

Главните карактеристики на финансиските перформанси на ентитетот што известува, како и финансиската состојба и главните ризици и несигурности со кои се соочува се дадени во Финансиските извештаи на друштвото.

Со оглед на остварените финансиски перформанси и условите во кои делуваше клубот, Одборот на Директори цени дека успешно се остварени поставените годишни цели и планираната деловна политика на за дадениот период во сите сегменти од своето работење.

И во 2025 година ФК ШКЕНДИЈА АД Тетово очекува дека со поддршка од спонзорите и имателите на акциите успешно ќе ги оствари поставените цели односно зајакнување, унапредување и проширување на својата основна дејност, постигнување на подобри економски резултати и одржување на финансиската ликвидност и стабилност.

Извршен директор

Фатон Јахја



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
01.01 - 31.12.2024 (во илјади Денари)

	Белешка	2024	2023
Приходи			
Приходи од продажба на влезници	3	2,032	1,398
Приходи од спонзорство и реклама	4	90,836	118,685
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа	5		
Приходи од комерцијални активности	6	96	169
Приходи од УЕФА за солидарност и награди	7	28,526	19,483
Останати оперативни приходи	8	21,364	14,015
Вкупни приходи		142,854	153,750
Расходи			
Трошоци за продажбата и материјални трошоци	9	(2,956)	(5,110)
Трошоци за надоместоци на вработени	10	(97,857)	(92,104)
Депрецијација, амортизација и обезвреднување	11	(1,025)	(4,860)
Останати трошоци од оперативно работење	12	(50,474)	(53,469)
Нето резултат од купување/продажба на играчи	13	6,150	7,191
Добивка (загуба) од продажба на основни средства	14		
Финансиски приходи(расходи)-нето	15	471	650
Неоперативни приходи (расходи)-нето	16		
Вкупно расходи		(145,693)	(147,702)
Добивка (загуба) пред оданочување		(2,839)	6,048
Данок на добивка	17	(620)	(2,168)
Добивка (загуба) за годината по оданочување		(3,458)	3,880
Дивиденди			
Добивка(загуба) по дивиденди			
Останата сеопфатна добивка			
Вкупна сеопфатна добивка		(3,458)	3,880

*Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел
од овие финансиски извештаи*

Овие финансиски извештаи во име на ФК ШКЕНДИЈА АД Тетово се усвоени од УО и се потпишани од:

Извршен Директор
 Фатон Јахја



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА На 31 декември 2024 (во илјади Денари)

	Белешка	2024	2023
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	18	6,074	20,418
Побарувања од трансфери на играчи	19	-	-
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	20	49,196	48,955
Други побарувања	21	40,089	32,253
Даночни средства	22	5,862	4,834
Залихи	23	5,759	5,836
Останати тековни средства	24	958	1,137
Вкупно тековни средства		107,937	113,433
Не-тековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	25	6,660	7,524
Нематеријални средства	26		
Побарувања од трансфери на играчи	27		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	28		
Даночни средства	29		
Долгорочни финансиски вложувања	30		
Останати не-тековни средства	31		
Вкупно не-тековни средства		6,660	7,524
Вкупно средства		114,597	120,957
Тековни обврски			
Пречекорувања на сметки во банки	32		
Тековни обврски за позајмици и кредити	33		
Обврски за трансфер на играчи	34	33,096	30,139
Обврски кон групацијата и поврзани субјекти	35	47,483	44,968
Обврски кон вработените	36	-	-
Обврски за даноци и придонеси кон вработени	37	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	38	13,054	28,213
Други обврски за даноци	39	229	901
Краткорочни исправки	40		
Останати тековни обврски	41	11,676	4,218
Вкупно тековни обврски		105,538	108,439
Нетековни обврски			
Обврски за долгорочни позајмици и кредити	42	-	
Долгорочни обврски за трансфери на играчи	43		
Обврски за позајмици и други долгорочни обврски кон групацијата и поврзани субјекти	44		
Долгорочни обврски кон вработените	45		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси кон вработени	46		
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	47		
Други долгорочни обврски за даноци	48		
Долгорочни исправки	49		
Останати нетековни обврски	50		
Вкупно нетековни обврски			
Нето средства/обврски		9,060	12,518
Акционерска главнина			
Оснивачки капитал	51	1,550	1,550
Законска резерва		155	155
Останати резерви			
Акумулирана добивка (загуба)		7,355	10,813
Вкупно акционерска главнина		9,060	12,518

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на ФК ШКЕНДИЈА АД Тетово се усвоени од УО и потпишани од:

Извршен Директор

Фатон Јаџа



ФК ШКЕНДИЈА АД ТЕТОВО

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА
01.01 - 31.12.2024 (во илјади Денари)

	Оснивачки капитал		Законска резерва		Акумулирана добивка/ (загуба)		Останати резерви		ВКУПНО
На 01 јануари 2024 год.	1,550	-	155	-	10,813	-	-		12,518
Распоред на акумулирана добивка									-
Корекции на акумулирани добивки									-
Добивка(загуба) за периодот					(3,458)				(3,458)
Останата сеопфатна добивка									
На 31.12.2024 год.	1,550	-	155	-	7,355				9,060

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на ФК ШКЕНДИЈА АД Тетово се усвоени од УО и се потпишани од:

Извршен Директор,

Фатим Јахја



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
01.01 - 31.12.2024 (во илјади Денари)

	2,024	2,023
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	(2,839)	6,048
Данок на добивка	(620)	(2,168)
Корекции за:		
Амортизација	925	4,860
Обврски за камати		(861)
Капитална (добивка)/загуба од продажба на основни средства		
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања		
Приход од камати		-
(Пораст)/опаѓање на залихи	78	133
(Пораст)/опаѓање на побарувања и други побарувања	(8,927)	(23,872)
Готовински прилив од продажба на регистрирани играчи		7,191
Пораст/(опаѓање на обврски кон добавувачи останати обврски)	(5,416)	20,837
Платена камата		
Нето готовина од оперативни активности	(16,798)	12,168
Парични текови од вложувачки (инвестициони) активности		
-Готовински прилив од продажба на регистрирани играчи		-
-Готовински одлив од купување регистрирани играчи		
-Готовински прилив од продажба на основни средства		
-Готовински одлив од набавка на основни средства	(61)	(663)
-Готовински приливи (одливи) од останати вложувачки активности		
Парични приливи(одливи) од вложувачки (инвестициони) активности	(61)	(663)
Парични текови од финансиски активности		
-Готовински прилив од заеми од акционери и поврзани субјекти		
-Готовински одлив по заеми од акционери и поврзани субјекти	2,515	(1,523)
-Готовински прилив од заеми од финансиски институции		
-Готовински одлив од заеми од финансиски институции		
-Готовински прилив од зголемување на акционерски капитал		
-Готовински одлив од исплата на дивиденди на акционерите		
-Готовински приливи (одливи) од финансиски активности по други основи		
Парични приливи (одливи) од финансиски активности	2,515	(1,523)
Останати готовински приливи (одливи)		
Нето пораст/ (опаѓање) на пари и парични еквиваленти	(14,344)	9,982
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	20,418	10,436
Пари и парични активности на крајот на годината	6,074	20,418

Бележките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на ФК ШКЕНДИЈА АД Тетово се усвоени од УО и се потпишани од:

Извршен Директор

Фатон Јахја



БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

ФК ШКЕНДИЈА АД ТЕТОВО (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво со формирано на 30.07.2012 во Централниот Регистер на Република Северна Македонија, со единствен матичен број на субјектот 6809570.

Основна дејност на Друштвото спред НКД (Номенклатура на дејности) се други спортски активности, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

На датумот на билансот на состојба, Друштвото има 53 вработени и 14 ангажирани лица со договор на дело и/или друг вид на договор.

Цели на Друштвото

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во ФК ШКЕНДИЈА АД ТЕТОВО, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во Клубот.

Раководство:

Претседател на Клубот е Г-дин Фатон Јахја.

Извршен директор на Клубот е Г-дин Фатон Јахја.

Членови на Управен одбор се:

1. Фатон Јахја,
2. Лулзим Имери,
3. Валдрин Ука, итн.

Обврски на Друштвото како лиценцен апликант

Со оглед на фактот што правото за барател на лиценца за учество на натпревари во организација на УЕФА врз основа на Договор бр.80-13 од 31.10.2012 му е пренесено на Друштвото од Здружението ФК ШКЕНДИЈА Тетово тоа треба да обезбеди:

- сите играчи да бидат регистрирани во Фудбалската Федерација на Македонија, а доколку се работи за професионални играчи да склучи со нив работен договор во писмена форма;
- сите обештетувања платени за играчите настанати поради договорите или правни обврски и сите приходи настанати од продажбата на влезниците да бидат посебно евидентирани во трговските книги и искажани во финансиските извештаи на Друштвото;
- да превземе одговорност за фудбалскиот тим составен од регистрирани играчи кои учествуваат во домашните и меѓународните натпреварувања;
- Друштвото задолжително и ги доставува на Фудбалската Федерација на Македонија (давател на лиценца) сите неопходни информации и документи релевантни за докажување во постапката за лиценцирање (спортски, инфраструктурни, персонално-административни и финансиски прашања.)

Постапка на лиценцирање

Во 2024 година ФК ШКЕНДИЈА АД ТЕТОВО, во улога на барател на лиценца ја започна процедурата за лиценцирање при Фудбалска Федерација на Македонија за натпревари во

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

организација на УЕФА. Како барател на лиценца, Друштвото е обврзано да обезбеди документација предвидена со Правилникот за клупско лиценцирање и финансиска одржливост за учество во клупски натпреварувања во организација на УЕФА.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08....120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20, 215/21 и 99/22) и Правилникот за начинот на водење сметководство (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.75/2024.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), Толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС).

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

2.2. Консолидирани финансиски извештаи

Според одредбите на Правилникот за клупско лиценцирање и финансиска одржливост за учество во клупски натпреварувања во организација на УЕФА, консолидирани финансиски извештаи се финансиски извештаи на група, презентирани како еден ентитет.

2.3. Признавање на приходите

Друштвото остварува приходи од спонзорство, продажба на влезници за натпревари и друго. Приходите се евидентирани нето од одобрените попусти и данокот на додадена вредност.

2.4. Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во македонски Денари (“Денари”) со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба.

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сѐопфатната добивка во периодот кога тие настануваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.5. Недвижности, постројки и опрема (нетековни средства)

Нетековните средства се евидентираат врз основа на набавната вредност при купувањето или стекнувањето.

Во Друштвото се применуваат следните годишни стапки на амортизација:

Применети годишни стапки		2024
Компјутери		25%
Моторни возила		15%
Мебел и опрема		10% - 20%

(или други стапки кои се применуваат во Друштвото)

2.6. Данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложен данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Во периодот помеѓу 1.1.2009 заклучно со 31.12.2013 година, тековниот данок на добивка по стапка од 10% се плаќаше на износот на дистрибуираната добивка за дивиденди на правни лица – нерезиденти и на физички лица, како и на непризнаените трошоци за даночни цели, корегирани за даночниот кредит и други даночни ослободувања. Во текот на 2014 година беше донесен закон за данокот на добивка (Службен весник на РМ, бр. 112/14...248/18, и Службен весник на РСМ, бр. 232/19...199/23) применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, а кој важи и за 2025 година, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиската состојба за сите времени разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиската состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времени разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времени разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.7. Пари и парични еквиваленти

Пари и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од готовина во благајна, денарски и девизни депозити по видување.

2.8. Директни трошоци за стекнување регистрација на играчот (ТРАНСФЕРИ)

Опфаќаат плаќања на трети страни за купување на регистрација на играчот, без било какви трошоци за сопствен развој или други пресметани трошоци. Трошоците треба да вклучат:

- а) Износ на трансферот кој треба да се плати за обезбедување на регистрацијата;
- б) Даночи за обврската за трансфер;
- в) Други директни трошоци за стекнување на регистрација на играчот (плаќања на агенти за услугите кон клубот, правни услуги, компензациони плаќања за тренинг и развој на млади играчи во согласност со ФИФА и/или домашни правила за трансфери и други директни трошоци поврзани со трансферот.)

Трошоците / приходите од трансфери на играчи се евидентираат во Извештајот за сѐопфатна добивка за тековната година.

2.9. Претпоставка за континуитет (going concern concept)

Друштвото нема намера, ниту е принудено да ги прекине своите активности поврзани со целите поради кои е основано.

2.10. Контролна страна

Друштвото не е контролирано од страна на друг ентитет, ниту директно ниту индиректно.

2.11. Трансакции со поврзани субјекти

Однос со поврзани субјекти се јавува доколку едниот субјект демонстрира контрола врз другиот субјект или поседува исклучително влијание во одлуките за финансиските и оперативните одлуки на другиот субјект.

Трансакциите со поврзани субјекти претставуваат трансфери на средства или обврски помеѓу поврзаните субјекти, без разлика дали е вредноста платена.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.12. Средства под хипотека и/или залога и рестрикција на користење на други средства

Средства дадени под хипотека се недвижности (земјиште и згради) дадени со цел да се осигура враќањето на долгот (кредитот) добиен од банка/и или други правни лица.

Средство дадено под залог е движно средство дадено под залог со цел да се осигура враќањето на долгот (краткорочен кредит, позајмица) добиен од банка/банки или други правни лица.

Средството под хипотека и средството под залог заемодавачот ги поседува до моментот на измирување на долгот. Доколку заемопримачот не го врати долгот според предвидените услови, средството под хипотека и средството под залог преминуваат во негова трајна сопственост.

Рестрикција врз користење на средство може да се однесува на средства на жиро сметка/и во банка/и што се блокирани и не можат да се користат до измирување на долгот. При тоа, сите приливи што доаѓаат на сметката/сметките се користат за измирување на обврската.

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има /нема средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВЛЕЗНИЦИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Продажба на влезници-државни натпревари		
Продажба на влезници-УЕФА клубски натпревари	2,032	1,398
Продажба на влезници-сезонски билети		
Продажба на влезници-членарина		
Продажба на влезници-пријателски натпревари		
Продажба на влезници - останати		
	<u>2,032</u>	<u>1,398</u>

4. ПРИХОДИ ОД СПОНЗОРСТВА И РЕКЛАМИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Спонзорства и реклами-производни компании		
Спонзорства и реклами-главен спонзор	85,119	118,685
Спонзорства и реклами-спонзор на стадион		
Спонзорства и реклами-билборди и рекламни паноа		
Спонзорства и реклами-останати	5,717	
	<u>90,836</u>	<u>118,685</u>

5. ПРИХОДИ ОД ПРЕНОСИ ВО РАДИО-ДИФУЗНА МРЕЖА (ТВ, Радио, Интернет)

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа-Државен шампионат		
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа- други натпреварувања		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

6. ПРИХОДИ ОД КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Приходи од комерцијално работење-државен шампионат		
Приходи од комерцијално работење-трговија	96	169
Приходи од комерцијално работење-користење објекти кога на нив не се одржуваат натпревари		
Приходи од комерцијално работење – членарина (не поврзани со натпревари)		
Приходи од комерцијално работење - останати		
	<u>96</u>	<u>169</u>

7. ПРИХОДИ ОД УЕФА НАТПРЕВАРИ ЗА СОЛИДАРНОСТ И НАГРАДИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Приходи од УЕФА натпревари- радиодифузни преноси, комерцијални и награди		
Приходи од УЕФА натпревари- за солидарност	28,526	19,483
Приходи од УЕФА –за солидарност и награди, кога не можат да се разграничат		
	<u>28,526</u>	<u>19,483</u>

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Субвенции, донации и други износи -добиеени од ФФМ		
Субвенции, донации и други износи -добиеени од државни или општински органи		
Донации- добиени од неповрзани страни	11,637	11,260
Донации – добиени од поврзани страни		
Приходи од активности што не се поврзани со фудбалот		
Приходи од исклучителни настани		
Останати оперативни приходи /што не можат да се разграничат	9,727	2,755
	<u>21,364</u>	<u>14,015</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

9. ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАЖБА И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Трошоци за продажба поврзани со трговија			
Трошоци за канцелариски материјали		83	254
Трошоци за одржување хигиена		244	242
Други материјални трошоци		2,629	4,614
		2,956	5,110

10. ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Нето плати за вработени – играчи		22,718	22,214
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи		26,999	6,745
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи		12,360	11,121
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)		984	4,685

(I) Вкупно плати и надоместоци за вработени и ангажирани лица – играчи

63.062 44.765

Нето плати за вработени – технички кадар		5,952	/
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – технички кадар		4,513	/
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – технички кадар		3,630	/
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – технички кадар (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)		426	/

14.521 /

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

**(II) Вкупно плати и надоместоци за
 вработени и ангажирани лица –
 технички кадар**

Нето плати за вработени – останати	10,172	16.885
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати	3.760	6.564
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати	5.677	8.072
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)	665	15.818

**(III) Вкупно плати и надоместоци за вработени
 -останати**

20.274 47.339

ВКУПНО (I)+(II)+(III)

97.857 99.104

**11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА, ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА
 И ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ**

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Депрецијација на основни (материјални) средства	1,025	1,912
Амортизација на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		2,948
Обезвреднување на материјални средства		
Обезвреднување на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		
	1,025	4,860

12. ДРУГИ ТРОШОЦИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Трошоци за користење на средства (оперативен лизинг)		
Трошоци за одржување натпревари	6,610	9,740
Трошоци за спонзорство и реклама		
Трошоци за комерцијални активности		
Трошоци за објекти и опрема		
Трошоци за активности што не се поврзани со фудбал		
Трошоци за исклучителни настани		
Останати оперативни трошоци што не можат да се разграничат	43,865	43,729
	50,474	53,469

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

**13. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД
КУПУВАЊЕ /ПРОДАВАЊЕ ИГРАЧИ**

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Добивка од нематеријални фиксни средства дадени на располагање (регистрација на играчи)			
Загуба од нематеријални фиксни средства дадени на располагање (регистрација на играчи)			
Трошок за купување на регистрација на играчи		(9,261)	(8,220)
Приход од регистрација на играчи дадени на располагање		15,411	15,411
Добивка/загуба од останати вработени и ангажирани лица			
Трошоци за агенти/посредници			
Трошоци направени со поврзани страни			
		6,150	7,191

**14. КАПИТАЛНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)
ОД ПРОДАЖБА НА МАТЕРИЈАЛНИ И
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Капитална добивка/загуба од продажба на материјални средства (основни)			
Капитална добивка/загуба од продажба на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)			

15. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)-НЕТО

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Трошоци од камати		(742)	(738)
Приходи од камати			
Позитивни курсни разлики		6	1,592
Негативни курсни разлики		(2,764)	(208)
Останати финансиски приходи/трошоци		3,971	4
		471	650

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

16. НЕТО-НЕОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Останати неоперативни приходи			
Останати неоперативни трошоци			

17. ДОБИВКА/ЗАГУБА

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Добивка (загуба) пред оданочување	(2,839)		6,048
Данок по даночна стапка од 10% (2024: 10%)	284		(605)
Данок на непризнати расходи	(904)		(1,563)
	(620)		(2,168)

Добивка (загуба) по оданочување	(3,458)		3,880
Исплатена дивиденда/малцинско учество			
	(3,458)		3,880

Според измените на Законот за данок на добивка што се применуваат од 2009 година што се применуваат и во 2024 година, данок на добивка се пресметува единствено на непризнати расходи.

Во текот на 2014 година беше донесен закон за данокот на добивка (Службен весник на РМ, бр. 112/14...248/18, и Службен весник на РСМ, бр. 232/19...199/23) применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања.

18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Парични средства во банки (МКД)	5,085		13,599
Парични средства во банки (девизи)	293		6,764
Парични средства во каса (МКД)	696		55
Парични средства во каса (девизи)			
	6,074		20,418

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

19. ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Побарувања од трансфери на играчи			

20. ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Побарувања од членки на групацијата			
Побарувања од поврзани субјекти-ЛД СПОРТ		49,196	48,955
		49,196	48,955

21. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Побарување од купувачи		5	706
Други побарувања		27	63
АВР		40,057	31,484
		40,089	32,253

22. ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Побарување за повеќе платен ДДВ		3,531	2,113
Побарување за ДД		2,331	2,721
Побарување за персонален данок			
		5,862	4,834

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

23. ЗАЛИХИ

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Залихи на материјали			
Залихи на ситен инвентар			
Ситен инвентар во употреба			
Исправка вредност на ситен инвентар во употреба			
Залиха на трговска стока		5,759	5,836
		<u>5,759</u>	<u>5,836</u>

24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Останати тековни средства		958	1,137
		<u>958</u>	<u>1,137</u>

25. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА

Во илјади Денари				
	Градежни објекти	Опрема за стадион, друга опрема, мебел	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност				
Состојба, 01 јануари 2024	6,838	22,931		29,769
Нови набавки		61		61
Донација				
Продажба/расходување				
Состојба, 31.12.2024	6,838	22,992		29,830
Акумулирана деpreciјација				
Состојба, 01 јануари 2024	1,381	20,864		22,245
Трошок за периодот	171	754		925
Состојба, 31.12.2024	1,552	21,618		23,170
Сметководствена вредност на 31.12.2024	5,286	1,374		6,660

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

26. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Нематеријални средства	
Набавна вредност		
Состојба, 01 јануари 2024		
Нови набавки		
Донација		
Продажба/трансфер		
Состојба, 31.12.2024		
Акумулирана амортизација		
Состојба, 01 јануари 2024		
Трошок за периодот		
Состојба, 31.12.2024		
Сметководствена вредност на 31.12.2024		

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

27. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕР НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочно побарување од трансфер на играчи		

28. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈАТА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни побарувања од членки на Групацијата		
Долгорочни побарувања од поврзани субјекти		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

29. ДОЛГОРОЧНИ ДАНОЧНИ ПОБАРУВАЊА
(ДАНОЧНИ СРЕДСТВА)

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни даночни средства			

=====

30. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Вложување во подружница/ придружно прет.			
Вложување во хартии од вредност расположиви за продажба			
Останати вложувања			

=====

31. ОСТАНАТИ НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Останати нетековни средства			

=====

32. ПРЕЧЕКОРУВАЊА НА СМЕТКИ ВО БАНКИ

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Тековна обврска за пречекорување на сметки во банки (кредитни картички, дозволен лимит итн.)			

=====

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

33. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековни обврски за заеми и кредити		

34. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековна обврска за трансфери на играчи кон клубови	33,096	30,139
Тековна обврска за трансфери на играчи – факторинг		
	33,096	30,139

35. ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И ДРУГИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Обврски за позајмици и други тековни обврски кон членки на Групацијата и кон поврзани субјекти	47,483	44,968
	47,483	44,968

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

36. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековни обврски кон вработените за нето плати -играчи		
Тековни обврски кон вработените за нето плати -технички кадар		
Тековни обврски кон вработените за нето плата-останати		
Тековни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		

37. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Обврска за даноци на плата за вработени-играчи		
Обврска за даноци на плата за вработени-технички кадар		
Обврска за даноци на плата за вработени-останати		
Обврска за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		
Обврски за придонеси за плати		

38. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	13,054	28,213
	13,054	28,213

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

39. ДРУГИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековни обврски за даноци-Данок на добивка	187	893
Тековни обврски за даноци- Персонален данок	41	8
	229	901

40. КРАТКОРОЧНИ (ТЕКОВНИ) ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Обврски за тековни исправки		

41. ДРУГИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Други тековни обврски	11,676	4,218
	11,676	4,218

42. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Обврска за долгорочни кредити од банки:		
-		
-		
Обврска за долгорочни позајмици од:		
-		
-		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

43. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочна обврска за трансфер на играчи кон клубови		
Долгорочна обврска за трансфер на играчи – факторинг		

44. ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Обврска за позајмица и друга долгорочна обврска кон членки на Групацијата		
Обврска за позајмица и друга долгорочна обврска кон поврзани субјекти		

45. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни обврски кон вработени-играчи за нето плати		
Долгорочни обврски кон вработени-технички кадар за нето плати		
Долгорочни обврски кон вработени-останати за нето плати		
Долгорочни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

**46. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ
ЗА ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИ**

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-играчи		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-технички кадар		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-останати		
Долгорочни обврски за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		

47. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		

48. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочна обврски за даноци		

49. ДОЛГОРОЧНИ ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни исправки		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

50. ДРУГИ НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Други нетековни обврски		

51. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА

Акционерски капитал(Уплатен)

Акционерскиот капитал(уплатен) на Друштвото изнесува 25 илјади ЕУР, односно 1.550 илјади денари на ден на основање, со вкупен број на акции 500 со поединечна номинална вредност од ЕУР 50 /акција (Ден 3.100/акција).

Акционер	Акции Илјади Денари	Акции Илјади ЕУР	% во акционерска главнина
ЉД СПОРТ ДООЕЛ Тетово	1.550	25	100
Вкупно:	1.550	25	100

Законска (задолжителна) резерва

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Законска обврска на Друштвото е да формира задолжителен фонд со издвојување 5% од остварената добивка во годината, сè до моментот додека не достигне 10% од основната главнина. Доколку законската резерва не достигнала 10% од основната главнина, истата може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од 10%, може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на акционерското собрание.

52. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Кредитен ризик

Основните финансиски средства на Друштвото се побарувањата, депозити во банки и готовина што ја претставува максималната експонираност на Друштвото на кредитен ризик во однос на финансиските средства.

Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

53. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото остварува трансакции со поврзани субјекти во нормалниот тек на работењето под услови кои не се разликуваат значително од условите кои им се нудат на неповрзаните субјекти. Трансакциите со поврзаните субјекти за периодот што завршува на 31.12.2024 година се прикажани како што следи:

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
ЕЦОЛОГ ДОО ТЕТОВО		
-Побарувања		
-Обврски	131	
-Продажби		
-Набавки	915	829
Вкупно	1,046	829
НД РЕАЛ ЕСТАТЕ		
-Побарувања		
-Обврски	624	624
-Продажби		
-Набавки	174	
Вкупно	798	624
ЛД СПОРТ ДООЕЛ ТЕТОВО		
Побарувања за дадени позајмици	48,332	48,332
Побарувања за дадени аванси	864	623
-Обврски		
-Продажби		
-Набавки		1,440
Вкупно	49,196	50,395
ЕКОЛОГ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ФЗЕ ДУБАИ		
-Побарувања		
Обврски по краткорочни заеми	44,796	44,968
-Обврски	1,931	
Спонзорство	85,119	118,685
-Продажби		
-Набавки		
Вкупно	131,847	163,653

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

54. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Документацијата на Друштвото не била предмет на даночна контрола за 2024 година од страна на надлежните даночни власти. Дополнителни даноци и други давачки што можат да произлезат од такви контроли, во овој момент не можат со сигурност да се предвидат.

55. НАСТАНИ ПОСЛЕ БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Друштвото нема регистрирано настани после билансот на состојба.

56. ДРУГИ ОБЕЛОДЕНУВАЊА